

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 мај 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Тони Мишевски од Скопје УП2 09-123/21 од 11 мај 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-143 од 13 декември 2019 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-143 од 13 декември 2019 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Тони Мишевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-123/21 од 11 мај 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-143 од 13 декември 2019 година издадено од КЕЦ Кратово, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, се работи за КП која е вон градежен реон, со култура земјоделство. Од постоечка трафостаница до најблискиот столб должината на нисконапонската мрежа е 1600m, а од последен столб до корисникот потребна е доградба од 350 метри со тоа што корисникот би се напојувал од нисконапонска мрежа со должина од 1950m.

На седницата од 21 мај 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-123/21 од 11 мај 2021 година;
2. Одговор на Приговор од 18 мај 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-143 од 13 декември 2019 година
 - ИЛ бр. 577 за КП бр. 1650, КО Отошница
 - Извод од катастарски план
 - Решение за легализација на објектот
 - БСП-1 образец од 10 декември 2019 година
 - GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–123/21
25 мај 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски